

Врз основа на член 37 став (1) точка 1) алинеја 1) од Законот за енергетика* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18, „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19 и 236/22), член 109 став (4) од Законот за општата управна постапка* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 124/15) и член 15 од Правилата за постапување по приговори и разрешување на спорови („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 106/20), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 30 јануари 2023 година донесе

РЕШЕНИЕ

за одбивање на приговор

1. Приговорот на Ирфан Изаири од Боговиње УП2 09-270/22 од 26 декември 2022 година против Решение за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-1334 од 7 декември 2022 година СЕ ОДБИВА.
2. Решението за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-1334 од 7 декември 2022 година СЕ ПОТВРДУВА.
3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

Образложение

Ирфан Изаири од Боговиње до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика) поднесе Приговор УП2 09-270/22 од 26 декември 2022 година против Решение за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје (во понатамошниот текст: Електродистрибуција) бр. 11-1334 од 7 декември 2022 година на КЕЦ Тетово, издадено поради непостоење на технички услови за приклучок на пумпа за наводнување.

Според Електродистрибуција - барањето е за парцела која е на 760 метри од најблиска напојна точка на Електродистрибуција, а на еден километар од трафостаница ТС Боговиње 5 и во близина нема потенцијални баратели на приклучок. Падот на напонот во мрежата во последниот столб од мрежата е $du = 24.08\%$.

На седница на Комисијата за постапување по Приговори од 24 јануари 2023 година се разгледуваше следната документација:

1. Одговор на Приговор УП2 09-270/22 од 26 декември 2022 година со прилог:
 - Барање за согласност за приклучување од 1 декември 2022 година
 - GIS скица
 - Потврда дека на КП 1671/2, КО Боговиње има пумпа за наводнување
 - Извештај за падот на напонот во мрежата
 - Уверение дека КП 1671/2 е вон градежен реон
 - Приговор
2. Дополнителни докази од ЕВН од 11 јануари 2023 година со прилог:
 - Податоци за оптовареност на трафостаница

- Обжаленото Решение за одбивање

Регулаторната комисија за енергетика при разгледувањето на Приговорот утврди дека истиот е неоснован.

Имено, парцелата е далеку од постоечка електроинфраструктура а и вредностите на падот на напонот се над дозволените граници.

Согласно член 74 став (1) точка 2) од Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија (Службен весник на РСМ бр. 191/19 и 101/22) техничките карактеристики на местото на приклучување во дистрибутивниот систем подразбираат технички услови кои се однесуваат на отстапување на напонот.

Согласно ставот (2) од истиот член, корисник кој бара приклучок на дистрибутивната мрежа на местото на приклучување мора да ги исполни техничките услови од став (1) од овој член.

Согласно член 76 став (2) точка 1), пропишаните граници на отстапување од номиналниот напон во нормален режим на работа за низок напон (0,4 kV) $\pm 10\%$.

Согласно член 35 став (1) точка 2), операторот на дистрибутивниот систем ќе донесе Решение за одбивање на барањето за согласност за приклучување на дистрибутивната мрежа во случај кога не постојат технички услови за приклучување на корисникот на дистрибутивната мрежа според барањето на корисникот.

Имајќи го предвид горенаведеното се утврди дека не постојат технички услови за приклучување на објектот, односно Електродистрибуција постапила правилно издавајќи го сега приговараното Решение, при што се одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управен суд на Република Северна Македонија во рок од 30 дена од денот на приемот на истото.

УП2 бр.09–270/22
30 јануари 2023 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги
на Република Северна Македонија
Марко Бислимоски